

ЈП КОМУНАЛЕЦ Кавадарци

**Финансиски извештаи за годината
што завршува на 31 декември 2018
и**

Извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1 - 3
Извештај за сеопфатна добивка	4
Извештај за финансиска состојба	5
Извештај за промените во главнината	6
Извештај за паричните текови	7
Белешки кон финансиските извештаи	8 - 32

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО ОСНИВАЧОТ И УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП КОМУНАЛЕЦ КАВАДАРЦИ

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЈП КОМУНАЛЕЦ Кавадарци (во натамошниот текст “Претпријатието”), кои се состојат од извештајот за финансиска состојба на ден 31 декември 2018 година, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени на сопственичката главнина, извештајот за парични текови за годината што тогаш завршува и прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди што се применуваат во Република Северна Македонија и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Северна Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија објавени во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Претпријатието со цел дизајнирање на ревизорски постапки коишто се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Претпријатието. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сèвкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

(Продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО ОСНИВАЧОТ И УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП КОМУНАЛЕЦ КАВАДАРЦИ (Продолжение)

Основи за мислење со резерва

а) Како што е наведено во Белешка 13 кон придружните финансиски извештаи, Претпријатието е регистрирано во Централниот Регистар на Република Северна Македонија под деловоден број 0805-50/155020190001614. Меѓутоа, во наведената регистрација не е впишана вредноста на основната главнина, што е во спротивност со членот 10, точка 3 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 83/2009, 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015 и 39/2016.)

Поради тоа, ние не сме во можност да ја потврдиме вредноста на основната главнина на Претпријатието на 31 декември 2018 година.

б) Како што е наведено во Белешка 4 кон придружните финансиски извештаи, во вкупниот износ на побарувања од Ден 276,084 илјади (2017: Ден 284,435 илјади) се евидентирани побарувања постари од една и повеќе години, што според евиденцијата на Претпријатието изнесуваат Ден 209,890 илјади. Од страна на Претпријатието во 2018 година е извршен директен отпис на застарени побарувања во износ од Ден 15,531 илјади, а исто така се покренати тужбени постапки кон правни и физички лица во износ од Ден 9,577 илјади за кои не е извршена исправка на вредноста. За износот на застарените побарувања во износ од Ден 209,890 илјади, постои голема неизвесност дека ќе биде наплатен.

Поради наведеното, ние не сме во можност да ја потврдиме вредноста на побарувања од купувачи со состојба на ден 31 декември 2018 година.

в) Како што е наведено во Белешка 7 кон придружните финансиски извештаи, вкупната набавна вредност на градежните средства евидентирани во сметководствената евиденција на Претпријатието на 31 декември 2018 година изнесува Ден 306,337 илјади. Во вкупниот износ, за градежни објекти со набавна вредност од Ден 2,952 илјади постои право на користење, а за градежни средства со набавна вредност од Ден 3,314 илјади постои утврдено сопственичко право. Тоа значи дека на 31 декември 2018 година за остатокот на градежни средства со набавна вредност од Ден 300,071 илјади, сèуште не е покрената постапка за легализација, односно не е утврден статусот на сопственост.

Поради наведеното, постои неизвесност за начинот на презентација на овие средства, односно можното влијание врз акумулираната добивка и обврската за одложен приход за оние средства за кои Претпријатието во постапката на легализација би добило право на користење односно би утврдило сопственост врз истите.

(Продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО ОСНИВАЧОТ И УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП КОМУНАЛЕЦ КАВАДАРЦИ (Продолжение)

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен ефектите кои на финансиските извештаи може да ги имаат наодите наведени во претходните пасуси, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ЈП КОМУНАЛЕЦ Кавадарци, на ден 31 декември 2018 година, како и финансискиот резултат, извештајот за промени на главнината и извештајот за парични текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди што се применуваат во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Претпријатието, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме за конзистентноста на годишната сметка и финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ЈП КОМУНАЛЕЦ Кавадарци за годината што завршува на 31 декември 2018.

ТП РЕВИЗИЈА ЧУЛЕВА-Скопје

Соња Чулева, Управител

Соња Чулева, *Овластен ревизор*

Скопје, 17 јуни 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
За годината што завршува на 31 декември 2018
(Во илјади Денари)

	Белешка	Година што завршува на 31 декември	
		2018	2017
СРЕДСТВА			
<i>Тековни средства</i>			
Парични средства и еквиваленти на парични средства	3	19,759	8,684
Побарувања од купувачи	2,7; 4	276,084	284,435
Други побарувања	5	4,128	4,046
Залихи	2.4; 6	32,846	31,153
		332,817	328,318
<i>Долгорочни средства</i>			
Материјални и нематеријални средства – нето	2.6; 7	249,948	226,484
Долгорочни финансиски вложувања	8	449	308
		250,397	226,792
ВКУПНО СРЕДСТВА		583,214	555,110
ОБВРСКИ			
<i>Тековни обврски</i>			
Обврски кон добавувачи	2.10; 9	191,741	4,710
Останати тековни обврски	10	60,165	49,547
Краткорочен дел на долгорочен заем	12	4,150	-
		256,056	54,257
<i>Долгорочни обврски</i>			
Обврски за одложени приходи од државни поддршки	11	32,316	-
Обврски за долгорочен заем	12	44,963	33,885
		77,279	33,885
СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА			
Основна главнина	13	138,989	145,923
Законска резерва	13	15,180	15,180
Посебна резерва за реинвестирана добивка	13	81,978	79,134
Акумулирана добивка	13	13,732	226,731
Вкупна сопственичка главнина		249,879	466,968
ВКУПНО ОБВРСКИ И СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА		583,214	555,110

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи

Одобрено од Управниот одбор на 12 март, 2019 година.

Директор
Ѓорѓи Поп-Ицов

Овластен сметководител,
Ленча Глигорова

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
На 31 декември 2018
(Во илјади Денари)

	<u>Белешка</u>	<u>31 декември 2018</u>	<u>31 декември 2017</u>
Приходи од продажба	2.2; 14	159,336	141,365
Останати приходи	15	<u>26,127</u>	<u>15,175</u>
Вкупно оперативни приходи		185,463	156,540
<i>Трошоци</i>			
Потрошени материјали, енергија, резервни делови и отписи	16	(28,402)	(23,324)
Амортизација и депрецијација	2.6; 7	(21,998)	(20,348)
Трошоци за вработените	2.8; 17	(98,198)	(85,225)
Трошоци за услуги	18	(12,304)	(14,112)
Останати оперативни трошоци	19	<u>(21,460)</u>	<u>(4,362)</u>
Вкупно оперативни трошоци		(182,362)	(147,371)
Финансиски приходи,нето	2.3; 20	<u>2,291</u>	<u>1,618</u>
Добивка пред оданочување		5,392	10,787
Данок на добивка	2.5; 21	<u>(1,203)</u>	<u>(442)</u>
Нето добивка за годината		4,189	10,345
Останата сеопфатна добивка		<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупна сеопфатна добивка		<u>4,189</u>	<u>10,345</u>

*Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи*

Одобрено од Управниот одбор на 12 март, 2019 година.

Директор,
Ѓорѓи Поп-Ицов

Овластен сметководител,
Ленча Глигорова

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
Година што завршува на 31 декември 2018
(Во илјади Денари)

	<u>Основна главнина</u>	<u>Законска резерва</u>	<u>Посебна резерва</u>	<u>Акумулирана добивка</u>	<u>ВКУПНО</u>
Состојба, 1 јануари 2018	145,923	15,180	79,134	226,731	466,968
Рекласификација на земјиште дадено на користење на одложени обврски	(6,934)	-	-	-	(6,934)
Одлука за исплата на дивиденда на сопственикот	-	-	-	(200,000)	(200,000)
Поврат на неискористен дел на реинвестирана добивка од 2016 по Одлука бр.02-370/3 од 14.3.18	-	-	(7,501)	7,501	-
Одлука за реинвестирање на добивка од 2017 Одл.02-370/8 од 14.03.18	-	-	10,345	(10,345)	-
Корекција на грант евидентиран по капитален метод	-	-	-	(17,934)	(17,934)
Ефект од корекција на метод на книжење на грант	-	-	-	3,590	3,590
Нето добивка за 2018	-	-	-	4,189	4,189
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
Состојба, 31 декември 2018	138,989	15,180	81,978	13,732	249,879
Состојба, 1 јануари 2017	145,923	15,180	65,738	232,187	459,028
Алокација во реинвестирана добивка	-	-	13,396	(13,396)	-
Исплата на дивиденда на сопственикот	-	-	-	(2,405)	(2,405)
Добивка за 2017	-	-	-	10,345	10,345
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
Состојба, 31 декември 2017	145,923	15,180	79,134	226,731	466,968

*Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи*

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2018
(Во илјади Денари)

	Белешки	Година што завршува на 31 декември	
		2018	2017
Парични текови од деловни активности			
Добивка пред оданочување		5,392	10,787
Усогласување за:			
Депрецијација		21,998	20,348
Приход од донирани средства еднаков на тековна депрецијација		(1,052)	-
Трошоци од отпис на материјални средства		517	-
Приходи од отпис на обврски и приход од наплатени побарувања		(8,106)	(1,400)
Намалување / (зголемување) на побарувања од купувачи и други побарувања		8,272	(14,364)
Намалување / (зголемување) на залихите		(1,692)	3,707
Зголемување / (намалување) на обврски кон добавувачи и други тековни обврски		2,724	(6,739)
Нето парични средства од деловни активности		28,053	12,339
Парични текови од инвестициони активности			
Набавка на основни средства		(32,205)	(10,952)
Продажба на основни средства		-	-
Наплатена камата		-	-
Нето парични средства користени за инвестициони активности		(32,205)	(10,952)
Парични текови од финансиски активности			
(Отплата) / прилив на обврски од/по кредити		15,228	-
Нето парични средства користени за финансиски активности		15,228	-
Нето зголемување / (намалување) на парични средства и еквиваленти на парични средства		11,076	1,387
Парични средства и еквиваленти на парични средства на почеток на годината	3	8,683	7,296
Парични средства и еквиваленти на парични средства на крајот на годината	3	19,759	8,683

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2018

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Јавното претпријатие за комунални работи КОМУНАЛЕЦ Кавадарци (во натамошниот текст: “Претпријатието”) е јавно претпријатие за собирање, обработка и снабдување со вода, формирано на 29.08.1963 година од страна на Собранието на Општина Кавадарци со Решение СРег.2038/89 од 09.01.1990 во Окружен стопански суд – Скопје.

Претпријатието е регистрирано во Централниот Регистер на Република Северна Македонија под деловоден број 0805-50/155020190001614 и ЕМБС 4020731.

Согласно иницијалната регистрација, единствен оснивач и сопственик на Претпријатието е Советот на Општина Кавадарци.

Дејност	НКД	Опис
Приоритетна дејност	36.00	Собирање, обработка и снабдување со вода
Дејности од внатрешен промет:		
	01.19	Одгледување на останати едногодишни насади и посеви
	01.30	Одгледување на саден материјал
	35.11	Производство на електрична енергија
	37.00	Отстранување на отпадни води
	38.11	Собирање на безопасен отпад
	38.21	Обработка и отстранување безопасен отпад
	38.32	Обновување на посебно издвоени материјали
	43.11	Уривање
	43.12	Подготвителни работи на градилиште
	43.22	Поставување инсталации за водовод, канализација и плин и инсталации за греење и клима уреди
	43.99	Останати специјализирани градежни работи, неспомнати на друго место
	46.77	Трговија на големо со отпадоци и остатоци
	71.11	Архитектонски дејности
	71.12	Инжинерство и со него поврзано техничко советување
	71.20	Техничко испитување и анализа
	81.30	Услужни дејности за уредување и одржување на животната средина
	96.03	Погребни и слични дејности

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2018

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Сектори и одделенија

Во составот на Претпријатието спаѓаат следните сектори и одделенија:

1. Сектор за општи и правни работи

- Одделение за општи и правни работи;

- Одделение за испитување и дистрибуција на сметки и следење на уплати;

2. Сектор за финансиско работење

- Одделение за финансии;

- Одделение за стручни и технички работи;

3. Сектор за водовод

- Одделение за водоводна градска и селска мрежа;

- Одделение за градежно одржување;

- Одделение за физичко-хемиски мониторинг на вода;

4. Сектор за канализација

- Одделение за фекално и атмосферско одржување;

- Одделение за управување со останати инфра-структурни објекти;

5. Сектор за комунална хигиена

- Одделение за износ на смет;

- Одделение за јавна хигиена;

- Одделение за хортикултура;

- Одделение за одржување механизација и возила.

Надвор од секторите:

– Помошник директор;

– Одделение за гробишта;

– Одделение за пазар(и); и

– Одделение за јавни набавки.

Опфат

Во рамките на своите активности, Претпријатието ги опфаќа градот Кавадарци и околните приградски населби и села.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2018

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Органи на управување

Органи на Претпријатието, согласно член 16 од Законот за јавни претпријатија се Управниот одбор, Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиско работење и Директорот.

Управен одбор

Со Решение бр.08-4875/25 од 20.12.2017 година донесено од страна на Советот на Општина Кавадарци, Управниот одбор со мандат од 4 години, работи во следниот состав на 31.12.2018 година:

Име и презиме

1. Диме Ѓорчев
2. Надица Дамова
3. Љупчо Кабранов
4. Најдов Ристе
5. Марјан Павлов
6. Драган Сакалиев
7. Марија Радњанска
8. Душица Костадинова
9. Горан Ставров
10. Васко Керов
11. Слободан Ангеловски
12. Даниела Тасева
13. Ифтимчо Чејков

Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење

Со Решение бр.08-4875 /26 од 20.12.2017 година на Советот на Општина Кавадарци Надзорниот одбор со мандат од 4 години на 31.12. 2018 година работи во следниот состав:

Име и презиме

1. Донка Шишкова
2. Дафинка Петрова
3. Павле Богев
4. Трајанка Митрова
5. Блаже Атанасов

Директор

Директор на Претпријатието е Ѓорѓи Поп-Ицов.

На 31.12.2018 година, Претпријатието има 266 вработени (2017: 236 вработени.)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2018

2. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1 Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Претпријатието ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со измените на Законот за јавни претпријатија објавени во (“Службен весник на Република Македонија” бр. 83/2009, 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015 и 39/2016); одредбите на Законот за трговски друштва на Република Северна Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.28/2004, 84/2005,25/2007,87/2008, 177/2008, 17/2009, 42/2010, 48/2010, 169/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 06/2016 и 61/2016) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на Република Македонија” бр.159/2009.) Според овој Правилник, сметководствените стандарди што се применуваат во Република Северна Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) од 2009 година, утврдени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ИАСБ.)

Финансиските извештаи на Претпријатието се искажани во илјади македонски Денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

2.2 Политика за евидентирање на приходите

Претпријатието ги евидентира приходите со примена на принципот на фактичност на настаните, односно ги книжи во моментот на нивното настанување. Претпријатието остварува приходи од собирање, пречистување и дистрибуција на вода за пиење на прехранбена вода, одржување и експлоатација; канализација (домаќинства и компании); собирање на смет, погребални услуги, пазари и паркови.

2.3 Трансакции во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажуваат со примена на официјални курсеви кои важат на денот на составувањето на Билансот на состојба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2018

2. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

2.4 Залихи

Залихите на Претпријатието се состојат од материјали во магацин, резервни делови, и ситен инвентар во магацин.

Ситниот инвентар целосно оди на исправка во моментот кога се става во употреба.

2.5 Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува согласно со одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија, а врз основ на добивката прикажана во Билансот на успех, корегирана за износот приходите што се признаваат и расходите што не се признаваат за даночни цели. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. На вака добиената даночна основа се пресметува краен данок по стапка од 10%.

За фискалната 2009 година, заклучно со 2013 година, бруто добивката беше изземена од оданочување доколку не се користи за плаќање на дивиденди или друг вид парични или непарични распределби на добивката а данок од 10% се плаќаше само на даночно непризнати расходи.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во билансот на состојба за сите времи разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на билансот на состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времи разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времи разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните времи разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2018

2. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

2.6 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Претпријатието иницијално се евидентираат по набавна вредност, што потоа се намалува за износот на акумулираната депрецијација и одредени оштетувања доколку се утврдени.

Депрецијацијата се пресметува врз основа на проценетиот век на употреба на средствата.

На средствата кои немаат сегашна вредност, а сèуште се во употреба, не им се пресметува депрецијација.

На средствата книжени на сметката на инвестиции во тек, до моментот на нивно ставање во употреба, не им се пресметува депрецијација.

Во продолжение се дадени годишни стапки на депрецијација, применети на некои позначајни ставки на недвижности, постројки и опрема на Претпријатието:

Опис	2018	2017
Градежни објекти	2,5%	2,5%
Постројки и опрема	10-25 %	10-25 %
Канцелариски мебел и опрема	20%	20%
Компјутери, патнички возила и телекомуникациска опрема	25%	25%
Останата опрема	10%	10%

Приходите или трошоците остварени со отуѓувањата се евидентираат како останати приходи од оперативно работење или оперативни трошоци, соодветно.

2.7 Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачите се прикажани според нивната номинална вредност.

2.8 Испратнини за пензионирање, пензиски планови и технолошки вишок

Претпријатието учествува во пензискиот фонд со уплатување на опгеделени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија. Не постојат дополнителни обврски во однос на финансиските планови.

Претпријатието исто така исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Северна Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија. Претпријатието нема резервирано средства за ваквите отпремнини, бидејќи смета дека истите нема да имаат значаен ефект врз финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2018

2. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.9 Сметководствен принцип на континуитет

Финансиските извештаи на Претпријатието се подготвени врз основа на принципот на континуитет на 31 декември 2018 година и овој принцип продолжува да постои како претпоставка и после издавањето на финансиските извештаи.

2.10 Обврски кон добавувачи

Обврските кон добавувачите се прикажани по нивната номинална вредност. Неизмирените обврски кон добавувачите се отпишуваат по основ на застареност врз основа на одлука донесена од раководството. Износите на отпишаните обврски се признаваат како останати приходи во билансот на успех.

2.11 Принцип на транспарентност

Во согласност со членот 8 од Законот за јавните претпријатија, Претпријатието својата дејност ја врши според принципот на транспарентност.

2.12 Поврзани субјекти

Поврзани субјекти се сметаат дека се оние кои имаат значајна улога во донесување на финансиските и оперативните одлуки на Претпријатието. Мнозинскиот, односно единствен сопственик на Претпријатието е Советот на Општина Кавадарци, кој има значајно влијание врз Претпријатието, а со тоа и моќ да го контролира работењето на Претпријатието во целина.

2.13 Државни поддршки

Претпријатието добива донации (грантови) во вид на основни средства и парични средства. Сметководствениот третман на овие средства е во согласност со МСС 20- Сметководство за државни поддршки и обелоденување на државна помош, со примена на приходниот пристап. За приходниот пристап е основно дека државните поддршки треба да бидат признати во добивката или загубата на систематска основа во периоди во кои се признаваат како расход поврзаните трошоци кои поддршките треба да ги надоместат. Државните поддршки во форма на залихи или парични средства се признаваат како приход во периодот односно во Извештајот за сеопфатна добивка.

Во 2005 година била примена донација од Светска Банка за изградба на МХЕЦ. Оваа донација била евидентирана со примена на капитален пристап, но тековната амортизација била погрешно евидентирана преку Билансот на сеопфатна добивка. Во 2018 година оваа донација е рекласифицирана во обврска за одложен приход од донирани средства, односно започната е примена на приходниот пристап согласно МСС 20-Сметководство за државни поддршки и обелоденување на државна помош.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2018

2. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.14 Јавни набавки

Претпријатието ги извршува набавките чија вредност е поголема од ЕУР 500 во денарска противвредност во согласност со Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр.136/2007 година) и измените и дополнувањата на Законот објавени во "Службен весник на Република Македонија " бр. 130/2008, 97/2010, 53/2011, 185/2011, 15/2013,148/2013,160/2013,28/2014, 43/2014, 130/2014, 180/2014, 78/2015, 192/2015, 27/2016, 120/2016, 165/2017 година, како и следните прописи и акти донесени врз основа на одредбите на Законот:

Ред. број	Назив на прописот	Објавен/Извор
1.	Методологија за изразување критериуми за доделување на договори за јавни набавки во бодови	Министерство за финансии на Република Македонија
2.	Правилник за форма и содржина на огласите и известувањето при доделување на договори за јавни набавки	"Службен весник на Република Македонија" бр.154/07
3.	Правилник за постапка на отварање на понуди и образец за водење записник за отварање на понуди	"Службен весник на Република Македонија" бр.154/07
4.	Правилник за формата и содржината на образецот од извештајот за спроведување на постапката за јавна набавка	"Службен весник на Република Македонија" бр.154/07
5.	Уредба за видовите и активностите на градење кои се предмет на договори за јавни набавки	"Службен весник на Република Македонија" бр.158/07
6.	Уредба за услугите кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги	"Службен весник на Република Македонија" бр.157/07
7.	Упатство за пополнување на Извештајот за спроведена постапка	Министерство за финансии на Република Македонија
8.	Одлука за утврдување на индикативен список на договорни органи	Влада на Република Македонија
9.	Правилник за содржина на тендерска документација	"Службен весник на Република Македонија" бр.19/08
10.	Правилник за формата и содржината на огласите и известувањата при доделување на договорите за јавните набавки	бр.23-48781/1 од 19.12.2007, а во примена од 01.01.2008
11.	Правилник за формата и содржината на извештајот од спроведената постапка	"Службен весник на Република Македонија" бр.2/08
12.	Правилник за формата и содржината на огласот, известувањето за поништување на постапката и образецот за евиденција на постапките со барањата за прибирање на понуди	бр.23-48778/1 од 19.12.2007 со примена од 01.01.2008 година
13.	Правилник за начин на користење на електронски систем за јавни набавки	Министерство за финансии на Република Македонија
14.	Правилник за формата и содржината на годишниот план за јавни набавки	Министерство за финансии на Република Македонија со примена од 01.01.2008
15.	Правилник за начинот на проценување на вредноста на договорите за јавни набавки	Министерство за финансии на Република Македонија со примена од 01.01.2008
16.	Останати релевантни измени и дополни на Законот	(2008-2018)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

3. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ
НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември	31 декември
	2018	2017
Денарски жиро сметки	19,756	8,629
Парични средства во благајна – Денари	3	55
	19,759	8,684

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

4. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на 31 декември 2018	31 декември 2017
Побарувања од поврзани субјекти(I)		
-Побарување од МХЕЦ	1,770	1,180
-Побарување од Општина Кавадарци	21,671	10,696
	23,441	11,876
Побарувања од купувачи (II)		
Побарувања од купувачи –погребални услуги	1,530	1,856
Побарувања од физички лица	170,394	174,481
Побарувања од физички лица-по договор	2,337	-
Побарувања од самопридонес	196	196
Побарувања од правни лица	63,532	84,875
Побарувања од правни лица-дуќани	8,326	9,873
Побарувања од дуќани-по договор	14	-
Побарувања од инкасанти	1,208	1,278
	247,537	272,559
Побарувања за дадени аванси(III)	89	-
Побарувања од тужени правни и физички лица (IV)		
Побарувања од тужени физички лица	3,565	-
Побарувања од тужени правни лица-дуќани	1,452	-
	5,017	-
ВКУПНО (I+II+III+IV)	276,084	284,435

Во вкупниот износ на побарувања од Ден 276,084 илјади (2017: Ден 284,435 илјади) евидентирани се постари побарувања од една и повеќе години што според евиденцијата на Претпријатието изнесуваат Ден 209,890 илјади. Претпријатието во 2018 година нема направено исправка на вредноста на побарувањата, меѓутоа, извршен е директен отпис на побарувања во износ од Ден 15,531 илјади.. За износот на застарените побарувања во износ од Ден 209,890 илјади, постои голема неизвесност дека ќе биде наплатен.

Поради неможност на програмскиот сметководствен софтвер да даде старосна структура на побарувања, раководството на Претпријатието даде изјава бр. 04-1472 од 06.06.2109 со која потврди дека постари од една и повеќе години се:

- Побарувања од правни лица во износ од Ден 43,393 илјади;
- Побарувања од физички лица во износ од Ден 155,965 илјади; и
- Побарувања од дуќани во износ од Ден 10,532 илјади.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

5. ДРУГИ ПОБАРУВАЊА

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Побарувања за повеќе платен ДДВ	88	-
Побарување за повеќе платен данок на добивка	3,103	3,103
Побарувања од вработени	810	841
АВР	127	102
	4,128	4,046

6. ЗАЛИХИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Материјали во магацин	30,130	28,819
Резервни делови	356	511
Ситен инвентар во магацин	2,360	2,075
Ситен инвентар во употреба	396	1,046
Вредносно усогласување на ситен инвентар во употреба	(396)	(1,298)
	32,846	31,153

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

7. МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (Во илјади Денари)

	Земјиште	Градежни објекти	Постројки, опрема, канц. мебел, возила	Инвестиции во тек	Нематери- јални средства	ВКУПНО
Набавна вредност						
Состојба,						
1 јануари 2018	-	301,697	180,237	-	1,934	483,868
Набавки	-	5,308	21,113	5,334	450	32,205
Продажба / отпис	-	-	(517)	-	-	(517)
Добиена донирана опрема	-	-	4,189	-	-	4,189
Иницијален упис на градежно земјиште добиено на користење	9,125	-	-	-	-	9,125
Трансфер	668	(668)	1,523	(1,523)	-	-
Обезвреднување	-	-	-	-	-	-
Состојба,						
31 декември 2018	9,793	306,337	206,545	3,811	2,384	528,870
Акумулирана деpreciјација и амортизација						
Состојба,						
1 јануари 2018	-	(134,327)	(122,547)	-	(510)	(257,384)
Трошок за годината	-	(8,191)	(13,592)	-	(215)	(21,998)
Продажба / отпис	-	-	460	-	-	460
Обезвреднување	-	-	-	-	-	-
Состојба,						
31 декември 2018	-	(142,518)	(135,679)	-	(725)	(278,922)
Сметководствена вредност на 31 декември 2018	9,793	163,819	70,866	3,811	1,659	249,948
Сметководствена вредност на 31 декември 2017	-	167,370	57,690	-	1,424	226,484

(Продолжува)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2018

7. МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (Продолжение)

Градежно земјиште

Во 2018 година се евидентира зголемување на градежните средства од Ден 9,793 илјади. Ова зголемување произлегува од:

- Упис на градежно земјиште (стопански двор хигиена) за земјиште добиено на користење од Државата во износ од Ден 9,125 илјади (Белешка 11);
- Рекласификација на градежно земјиште од градежни средства во износ од Ден 668 илјади.

Донирана опрема

Донираната опрема во износ од Ден 4,189 илјади се однесува на транспортна механизација во добиена од Општина Кавадарци.

Право на користење и право на сопственост на недвижности (земјиште и градежни објекти)

- Земјиштето на Претпријатието со евидентирана набавна вредност од Ден 9,793 илјади е добиено со право на користење додека сопственик е Република Северна Македонија.
- Во рамките на градежните средства со набавна вредност од Ден 306,337 илјади со утврдено добиено право на користење се градежни средства со набавна вредност од Ден 2,952 илјади, односно градежни средства со утврдено сопственичко право на Претпријатието во износ од Ден 3,314 илјади. Тоа значи дека на 31 декември 2018 година сèуште не е покрената постапка на легализација на градежни објекти чија набавна вредност изнесува Ден 300,071 илјади.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

8. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Долгорочни финансиски вложувања во МХЕЦ	308	308
Вложувања во средства расположиви за продажба	141	-
	449	308

Финансиските вложувања МХЕЦ во износ од Ден 308 илјади, се однесуваат на вложување во подружница во која Претпријатието има 100% сопственост.

Вложувањето во средства расположиви за продажба се однесува на акции со вредност од Ден 141 илјада во Таска АД, добиени во судска постапка и евидентирани во сметководствената евиденција на Претпријатието на 15.11.2018 година

9. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Обврски кон поврзани субјекти		
Обврски кон МХЕЦ	-	-
Обврска за дивиденда кон Совет на Општина Кавадарци	183,863	650
	183,863	650
Обврски кон добавувачи		
Обврски кон добавувачи	6,967	4,056
Обврски за нефактурирана стока	123	-
Обврски за примени аванси	4	4
Обврски за поврат по предлог АТ	784	-
	7,878	4,060
	191,741	4,710

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

10. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Обврска за ДДВ	2,655	3,284
Обврски за ПД	4,848	5,793
Обврска за данок од добивка	16,295	-
Обврска за данок на добивка на рати	10,764	12,897
Обврска за придонеси од плата	2,336	5,313
Обврски за останати даноци	15,274	15,187
Обврски кон вработени	5,254	6,156
Останати обврски кон вработени	417	917
Резервација за трошоци за пензионирање	2,322	-
	60,165	49,547

11. ОБВРСКИ ЗА ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ ОД ДРЖАВНИ ПОДДРШКИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Почетно салдо на 1 јануари,	-	-
Донирани средства:		
-Земјиште дадено на користење (стопански двор хигиена)	2,785	-
-Земјиште дадено на користење (стопански двор управа)	6,339	-
-Донација од Светска банка за изградба на МХЕЦ од 2005 година	16,276	-
-Донација од Општина Кавадарци на транспортна механизација	4,738	-
-Тековна депрецијација на донирана транспортна механизација (Белешка 15)	(987)	-
-Градежни средства добиени на користење	3,343	-
Тековна депрецијација на градежни средства добиени на користење (Белешка 15)	(178)	-
	32,316	-

До 2017 година, донацијата од Светска банка била евидентирана со примена на капитална метода. Во 2018 година, и оваа донација е префрлена во групата на донации кои се евидентираат во согласност со приходната метода, во согласност со МСС 20-Сметководство за државни поддршки и обелоденување на државна помош.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

12. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

	Тековен дел		Не-тековен дел		Камата годишна	Доспеаност/ рати
	2018	2017	2018	2017		
<u>Заемодавател</u>						
Министерство финансии на Република Северна Македонија	-	-	33,885	33,885	2 % р.а.	Рок на отплата: 29 години и 10 години грејс- период Период на отплата: 20.12.2020 до 20.12.2039
Комерцијална Банка АД – Филијала Кавадарци	4,150	-	11,078	-	3,88% р.а.	Отплата: 60 рати Последна рата: 02.07.2023
	4,150	-	44,963	33,885		

На 30.12.2010 година е склучен Договор за под-заем со Министерство за финансии на Република Македонија во износ од ЕУР 594,636 во денарска противвредност за санација и проширување на системот за одовод и канализација според фаза 1 од Програмата. Под-заемот треба да биде отплаќан во полугодишни рати почнувајќи од 20.12.2020 а завршувајќи со 20.12.2039 година. Безусловна и неотповиклива гаранција за овој кредит е дадена од страна на Општина Кавадарци.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

13. СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА

Државен капитал (Основна главнина)

Структурата на основната главнина на Претпријатието на 31 декември 2018 и 2017 година, според извештајот од Централниот Регистар на Република Северна Македонија вредноста е следна:

	% структура		Во илјади Денари	
	2018	2017	2018	2017
<u>Сопственик</u>				
Совет на Општина Кавадарци	100%	100%	-	-
Вкупно основна главнина	100%	100%	-	-

Од горе наведениот приказ е евидентно дека во Претпријатието е дефиниран титуларот на сопственост-Совет на Општина Кавадарци, меѓутоа, не е утврдена вредноста на истиот во Централниот Регистар на Република Северна Македонија.

Задолжителна резерва

Претпријатието има задолжителна резерва, како општ резервен фонд, која се формира по пат на зафаќање на 5% од нето добивката. Издвојувањето се врши сè до моментот додека резервата не достигне износ кој е еднаков на 10% од основната главнина.

До достигнување на законскиот минимум, оваа резерва може да се користи само за покривање на загуба, а кога ќе го надмине предвидениот минимум, вишокот може да се користи, по претходно донесена одлука на УО, и за дополнување на износот утврден за исплата на сопственикот.

Посебна резерва

Посебна резерва се издвојува во согласност со членот 486 од Законот за трговски друштва, а се користи за однапред утврдени намени. Посебната резерва Претпријатието може да ја користи како реинвестирана добивка за капитални инвестиции. Еднаш издвоената посебна резерва не може да биде користена за други намени или исплати на дивиденди на сопствениците.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

14. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
<i>Снабдување со вода и поврзани услуги</i>		
-Претпријатија	27,040	28,650
-Физички лица (домаќинства)	32,312	29,993
-ЈПП	8,679	2,440
-Дукани	2,475	2,047
-Приклучоци и промени на водомери	519	1,329
	71,025	64,459
<i>Канализација и поврзани услуги</i>		
-Чистење	71	28
-Физички лица(домаќинства)	6,686	8,835
-Правни лица	3,299	5,622
-Дукани	411	557
-Приклучоци и цистерни	355	4
	10,822	15,046
<i>Смет и поврзани услуги</i>		
-Претпријатија	33,715	27,762
-Физички лица (домаќинства)	19,647	16,413
-Дукани	3,200	3,074
	56,562	47,249
<i>Погребални и поврзани услуги</i>		
-Фрижидер	261	225
-Бесплатен погреб	1,120	1,209
-Чистење погребални парцели	1,120	1,102
-Капела	315	283
-Гробни места и други услуги	2,646	2,586
-Влез во гробишта и дозволи за погреб	163	129
	5,625	5,534
<i>Паркови и зеленило</i>		
-Зеленило	6,479	4,645
<i>Пазари и поврзани услуги</i>		
-Тезги	2,131	2,352
-Пазаришна и јавна такса	944	551
	3,075	2,903
<i>Останати</i>		
-Канти и механизми за дукани	114	75
-Приходи од услуги на претпријатија	1,623	1,454
-Приходи од градежна група	3,758	-
-Згрижување животни	253	-
	5,748	1,529

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

159,336 141,365

15. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Приходи од наемнини на опрема и простор од МХЕЦ	15,000	12,000
Приходи од продажба на основни средства	-	54
Приходи од продажба на материјали	138	86
Вишоци	29	-
Приходи од отпис на обврски	6,235	-
Приходи од надомест за штета	52	-
Приходи од донирани парични средства	1,637	1,635
Приход еднаков на депрецијација на донирани средства (Белешка 11)	1,165	-
Останати приходи	1,871	1,400
	<u>26,127</u>	<u>15,175</u>

**16. ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА,
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ОТПИСИ**

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Потрошени материјали	11,089	9,673
Трошоци за гориво	8,903	6,197
Енергија	1,476	1,820
Резервни делови	3,182	2,818
Отпис на ситен инвентар	3,752	2,816
	<u>28,402</u>	<u>23,324</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

17. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Бруто плати и надоместоци	91,435	77,842
Трошоци за службени патувања	228	145
Резервација за пензионирање	5,016	5,292
Надоместоци за УО и НО	1,519	1,946
	98,198	85,225

18. ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Поштански и телефонски услуги	850	741
Трошоци за одржување	100	119
Реклама	178	99
Осигурување	138	189
Банкарски услуги	322	255
Комуналии и други услуги	10,716	12,709
	12,304	14,112

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

19. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Спонзорство и донации	543	554
Резервации за отпремнини	2,322	-
Репрезентација	694	332
Даноци и членарини	10	723
Останати трошоци(интелектуални, судски трошоци и др.)	1,812	2,501
Вредносно усогласување на побарувања	-	200
Кусоци	63	-
Директен отпис на побарувања	15,531	-
Трошоци од минати години	467	52
Надомест на штета по судско решение	18	-
	21,460	4,362

20. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ /(ТРОШОЦИ)-НЕТО

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Трошоци за камати	(974)	(779)
Негативни курсни разлики	-	-
Приходи од камати	3,265	2,397
Позитивни курсни разлики	-	-
	2,291	1,618

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

21. ДАНОК НА ДОБИВКА

Тековните трошоци за данокот на добивка се пресметуваат според Законот за данок на добивка кој се применува во Република Северна Македонија. Законскиот данок на добивка во 2018 од 10% се пресметува на добивката од Билансот на Успех коригирана за износот на непризнати расходи.

	<u>Во илјади Денари</u>	
	<u>Годината што завршува на</u>	
	<u>31 декември</u>	<u>31 декември</u>
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Добивка пред оданочување	5,392	10,787
Данок на добивка 10% (2017: 10%)	(1,203)	(442)
Ефективна даночна стапка:	22,31%	4,09%

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

22. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИТЕ РИЗИЦИ

Кредитен ризик

Основните финансиски средства на Претпријатието се салда кај банки и парични средства, побарувања од купувачите и други побарувања и долгорочни финансиски средства.

Управувањето со кредитен ризик се врши со превземање голем број активности од страна на раководството. Концентрацијата на кредитен ризик во Претпријатието не е голема бидејќи се работи за мали поединечни износи без при тоа да постои поврзаност меѓу клиентите.

Со цел да обезбеди подобра наплата на своите побарувања, Претпријатието ги спроведува следните активности: предлага компензации, иницира утужувања или вон судски спогодувања. Изложеноста на кредитен ризик е следна:

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Побарувања од купувачи и други побарувања	280,712	288,481
Долгорочни финансиски побарувања	-	-
Пари и парични еквиваленти	19,759	8,684
	299,971	297,165

Даночен ризик

Македонската легислатива е предмет на разни интерпретации и чести промени. Интерпретациите на даночната легислатива кои се применуваат од страна на даночните власти врз трансакциите и активностите на Претпријатието, можат да не коиндицираат со оние на раководството. Како резултат на тоа, одредени трансакции можат, според мислење на даночните власти, да бидат предмет на оданочување, а Претпријатието може да биде приморано да плати дополнителни даноци, казни и камати, кои по својот обем можат да бидат значителни. Документацијата на Претпријатието останува отворена за контрола од страна на даночните власти за период од десет години.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

23. СУДСКИ СПОРОВИ

Против Претпријатието во 2018 година се покренати тужбени барања во износ од Ден 1,110 илјади.

Од своја страна, Претпријатието во 2018 година поднесе тужби против физички лица во вкупен износ од Ден 9,577 илјади; против сопственици на дуќани во износ од Ден 2,746 илјади и правни лица во износ од Ден 6,917 илјади.

Претпријатието нема извршено резервација во своите финансиски извештаи за евентуални обврски кои би можеле да се јават.

24. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Финансиската документација на Претпријатието не била предмет на даночна контрола од страна на надлежните даночни власти во последните три години, освен за ДДВ. Дополнителни даноци и други давачки што можат да произлезат од такви контроли, во овој момент не можат со сигурност да се предвидат.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

25. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Трансакциите со поврзани субјекти за годините што завршуваат на 31 декември 2018 и 2017 и салдата на обврските кон/ побарувањата од поврзани субјекти се следни:

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
<i>Побарувања од поврзани субјекти</i>		
Општина Кавадарци-Совет на Општината	21,671	10,696
МХЕЦ Кавадарци	1,770	1,180
<i>Обврски кон поврзани субјекти</i>		
Општина Кавадарци-Совет на Општината	-	-
МХЕЦ Кавадарци	-	-
<i>Обврски за исплата на дивиденда</i>		
Совет на Општина Кавадарци	183,863	650

Побарувањето од МХЕЦ Кавадарци чиј оснивач е Претпријатието, се однесува на побарување за закуп на деловен простор и опрема (Белешка 14.)

Побарувањето кон Општина Кавадарци се однесува на извршени услуги за потребите на Општината за зеленило и хигиена.

Обврската за исплата на дивиденда на Советот на Општина Кавадарци е донесена со Одлука на УО на Претпријатието бр.02-1573/4 од 13.12.2018 година. Оваа Одлука е покриена со Одлука на Советот на Општината бр.02-2046/1 од 25.12.2018 година.

26. ВАЛУТНИ КУРСЕВИ

Официјалните валутни курсеви применети на денот на Билансот на состојба на ставките кои се деноминираат во странски валути на 31 декември, 2018 и 2017 година се следни:

	Во Денари	
	31 декември, 2018	31 декември, 2017
1 EUR	61,4950	61,4907

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018